



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИ

1830

Službeni vesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскоерпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 9 февруари 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 18 динари. — Преплатата за 1979 година изнесува 800 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

93.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Производителските организации на здружен труд можат своите продажни цени за масло за јадење и за производите од масло да ги формираат до следното ниво, и тоа:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) за сурово масло за јадење | 17,13 дин/kg |
| 2) за рафинирано масло за јадење: | |
| а) во буриња од најмалку 50 kg (ринфуза) | 21,00 дин/kg |
| б) во лименки до 25 литри (ринфуза) | 21,35 дин/1 лит |
| в) во стаклени шишиња од 1 литар | 21,35 дин/1 лит |
| г) во стаклени шишиња од ½ литар | 10,90 дин/½ лит |
| д) во пластични шишиња од 1 литар | 22,50 дин/1 лит |
| е) во пластични шишиња од ¾ литар | 16,97 дин/¾ лит |
| е) во пластични шишиња од ½ литар | 11,65 дин/½ лит |
| 3) за маргарин — над постојната цена: | |
| а) за сите видови | 0,54 дин/kg |
| б) за чаен маргарин со путер | 0,54 дин/kg |
| 4) за растителна мрсотија: | |
| а) во лименки од 1 kg | 36,70 дин/kg |
| б) во лименки од 2 kg | 35,30 дин/kg |
| в) во лименки од 3 kg | 33,55 дин/kg |
| г) во лименки од 5 kg | 32,80 дин/kg |
| д) во лименки од 7 kg | 32,00 дин/kg |
| 5) за растителни масти за јадење: шортенинг, коил и пекол — над постојната цена | 0,90 дин/kg |

2. Цените за производите од точка 1 под 1 до 4 од оваа одлука вклучувајќи ги и растителните масти за јадење од одредбата под 5 на оваа одлука се подразбираат како највисоки продажни цени на производителот, франко истоварна станица на купувачот. Во цените на растителната маст за јадење, маргаринот, растителната мрсотија и рафинираното масло за јадење во лименки од 25 литри (ринфуза) и во пластични шишиња, е засметана вредноста на амбалажата, а во цените на суровото масло за јадење и на рафинираното масло за јадење во буриња и во стаклени шишиња не е засметана вредноста на амбалажата.

3. Цените за производите од точка 1 под 5 од оваа одлука, освен цените за растителните масти за јадење, важат при постојните услови на продажбата.

4. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: организациите) и имателите на дуќани

во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани), можат постојните продажни цени за производите од точка 1 на оваа одлука на залихи да ги зголемат и тоа:

- | | |
|---|----------------|
| 1) за сурово масло за јадење | 0,90 дин/kg |
| 2) за рафинирано масло за јадење: | |
| а) во буриња од најмалку 50 kg (ринфуза) | 0,90 дин/kg |
| б) во лименки до 25 литри (ринфуза) | 0,90 дин/1 лит |
| в) во стаклени шишиња од 1 литар | 0,90 дин/1 лит |
| г) во стаклени шишиња од ½ литар | 0,45 дин/½ лит |
| д) во пластични шишиња од 1 литар | 0,90 дин/1 лит |
| е) во пластични шишиња од ¾ литар | 0,67 дин/¾ лит |
| е) во пластични шишиња од ½ литар | 0,45 дин/½ лит |
| 3) за маргарин — над постојната цена | 0,54 дин/kg |
| 4) за растителна мрсотија, без оглед на пакувањето | 0,90 дин/kg |
| 5) за растителни масти за јадење, шортенинг, коил и пекол | 0,90 дин/kg |

5. Организациите, освен фабриките за масло, ќе извршат попис на сите количества (залихи) на производите од точка 1 на оваа одлука затечени на 8 февруари 1979 година, како и на сите количества на тие производи што до тој ден се фактурирани од добавувачите или од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (стоки на пат). Попис за имателите на дуќани ќе извршат комисиите што ќе ги формираат собранијата на општините.

6. Разликата во цената за количествата на производите од точка 1 на оваа одлука (залихи и стоки на пат), утврдена според одредбите на точ. 4 и 5 на оваа одлука и припаѓа на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Организациите и имателите на дуќани, освен фабриките за масло, се должни износот на таа разлика да го уплатат, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на сметката на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи бр. 60811-789-378 — Белград.

Од износот на средствата уплатени на сметката од став 1 на оваа точка можат на органите на пазарната инспекција да им се исплатат трошоците за вршење контрола на пописот, до износот што на предлог од републичките, односно покраинските органи надлежни за работите на пазарната инспекција, ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

7. Организациите и имателите на дуќани не можат за своите производи во чие производство производите од точка 1 на оваа одлука се употребуваат како сировина, да ги зголемат своите продажни цени сразмерно со зголемувањето на продажните цени на производите според точка 1 од оваа одлука во производството на тие производи.

8. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата ако не постапи според одредбите на точка 5, односно на точка 6 од оваа одлука или ако во пописот на залихите не ги прикаже точните податоци за залихите на производите од точка 1 на оваа одлука.

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок имателот на дуќан ако не постапи според одредбите на точка 6, односно ако ги зголеми своите продажни цени противно на одредбата на точка 7 од оваа одлука.

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Постапката по прекршоците од ст. 1 до 3 на оваа точка е итна.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 92

1 февруари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убишариќ, с. р.

94.

Врз основа на член 14 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

1. На организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници во јавниот сообраќај (во натамошниот текст: сообраќајните организации) им се исплатува надомест за извршениот превоз во патничкиот сообраќај на лицата што, врз основа на сојузни прописи, имаат право на повластици во возењето (во натамошниот текст: повластиците), и тоа:

1) на членовите на Претседателството на СФРЈ, на делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет — врз основа на член 21 став 1 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77), за повластиците што ги користат врз основа на легитимацијата на член на Претседателството на СФРЈ, легитимацијата на делегат на Собранието на СФРЈ, односно легитимацијата на член на Сојузниот извршен совет;

2) на членовите на Советот на федерацијата — врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74), за повластиците што ги користат врз основа на легитимацијата на член на Советот на федерацијата;

3) на народните херои — врз основа на чл. 19 до 21 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), за повластиците што ги користат врз основа на легитимацијата за бесплатно возење на носителите на Орден на народен херој и Орденска книшка на народен херој, пропишани со

Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77);

4) на носителите на „Партизанска споменица 1941“ — врз основа на чл. 18 до 20 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), за повластиците што ги користат врз основа на легитимацијата за бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“, пропишани со Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77);

5) на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година — врз основа на чл. 19 до 21 на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), за повластиците што ги користат врз основа на легитимацијата за бесплатно и повластено возење на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, пропишани со Правилникот за користење на бесплатно и повластено возење на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77);

6) на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви и со Златен медал на Обилиќ установен во Црна Гора во 1851 година — врз основа на чл. 1 и 7 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, орден Бел орел со мечеви и Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), за повластиците што ги користат врз основа на легитимацијата за бесплатно возење на носителите на орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, орден Бел орел со мечеви и Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77);

7) на воените инвалиди и на уживателите на семејна инвалиднина — врз основа на чл. 53 до 56 од Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), за повластиците што ги користат врз основа на објавата за бесплатно возење на корисниците на правата според Законот за воените инвалиди и книшката за повластено возење на воените инвалиди, пропишани со Правилникот за остварување на правата на воените инвалиди на бесплатно и повластено возење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77).

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука (во натамошниот текст: надоместот) им се исплатува на сообраќајните организации само за превозот извршен во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на релациите, односно линиите предвидени во возниот ред и според однапред утврдените редовни цени на превозот.

3. Надоместот им се исплатува на сообраќајните организации врз основа на докази за извршениот превоз на корисниците на повластица.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на железничките транспортни организации на здружен труд, надоместот за бесплатен превоз на членовите на Претседателството на СФРЈ, на членовите на Советот на федерацијата, на делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет им се исплатува во паушален износ. Височината на тој надомест се утврдува со договор што го склучуваат претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски и Заедницата на југословенските железници, а врз основа на бројот на корисниците на повластици, проценетиот број на патувања, проценетиот просечен превозен пат и износот на редовната цена на возната карта на просечниот пат за едно патување во односниот период.

4. Надоместот се исплатува врз основа на барање за исплата на надоместот, што сообраќајната организација го поднесува до Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

5. Исплатата по барањето од точка 4 на оваа одлука ја врши Службата на општественото книговодство на Југославија од средствата на Буџетот на федерацијата за 1979 година, позиција 483 — Средства за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај.

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе го пролише начинот на исплатувањето на надоместот на сообраќајните организации за искористените бесплатни и повластени возења, како и документацијата што се поднесува кон барањето за исплата на надоместот.

7. Исплатувањето на надоместот според оваа одлука се врши за превозот од 1 јануари 1979 година.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 94

1 февруари 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет:

Потпретседател,

Гојко Убинариќ, с. р.

95.

Врз основа на член 216 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78) и член 56 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА

1. Во Одлуката за укинување на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за следење на стопанските движења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78) во точка 3 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат: „Работниците на укинатиот Секретаријат што не ќе бидат преземени во смисла на став 1 точка 1 од оваа одлука ги остваруваат своите права од работен однос во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

На работниците од став 2 на оваа точка ќе им се исплатува надомест на личниот доход во височина на просечниот месечен личен доход што го оствариле во 1978 година. На тие работници им припаѓа зголемувањето на надоместот на личниот доход по основ на зголемувањето на трошоците на животот, како и другите права на личните примања што ги имаат работниците во сојузните органи на управата односно сојузните организации.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 95

1 февруари 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убинариќ, с. р.

96.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), врз основа на согласноста со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА

1. Во Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) во точка 1 зборовите: „до 31 јануари“ се заменуваат со зборовите: „до 28 февруари“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 93

1 февруари 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убинариќ, с. р.

97.

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78) и член 10 став 3 од Законот за воведување на единствен матичен број на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ВОЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Член 1

Воената легитимација е јавна исправа што, согласно со одредбите на член 69 ст. 2 и 3 од Законот за службата во вооружените сили, служи за докажување на идентитетот:

1) на активното воено лице;

2) на лицето што по престанувањето на активната воена служба го остварило правото на пензија или паричен надомест, а до престанувањето на службата наполнило 50 година возраст (во натамошниот текст: пензионирено воено лице, односно лице на паричен надомест).

Воената легитимација служи и како доказ за државјанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за другите факти што се содржани во неа.

Воената легитимација важи на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 2

Воената легитимација се издава на образецот што содржи:

1) натпис: „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА“, во златоотпечаток;

2) отпечаток на грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во златоотпечаток;

3) назив: „ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“, во златоотпечаток;

4) место, за фотографија и место за потпис на лицето на кое му се издава легитимацијата;

5) ознака на серијата и сериски број на издадената воена легитимација;

6) натпис: „ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА АРМИЈА“;

7) назив: „ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“;

8) место за запишување:

— на единствениот матичен број на граѓаните;

— на името и презимето на лицето на кое му е издадена воената легитимација;

— на податоците за раѓањето на лицето на кое му е издадена воената легитимација (ден, месец и година, место, општина и република, односно автономна покраина);

— на датумот на издавањето и рокот на важењето на воената легитимација, на воената пошта на единицата, односно на воената пошта или на називот на установата што ја издава воената легитимација и потпис на овластеното службено лице (со место за отпечаток на печатот);

— на ознаката на крвната група (со место за потпис на лекарот и со место за отпечаток на печатот на овластената здравствена установа);

— на податоците за активната воена служба (чин — класа, воена пошта, гарнизон, место, место за потпис на овластеното службено лице и место за отпечаток на печатот) и на промените на тие податоци;

— на податоците за живеалиштето и адресата на станот (место, општина, улица и број, место за потпис на овластеното службено лице и место за отпечаток на печатот) и на промените на тие податоци;

— на податоците за престанувањето на активната воена служба (ден, месец и година, место за потпис на овластеното службено лице и место за отпечаток на печатот);

9) констатација дека воената легитимација служи за докажување на идентитетот на активното воено лице, на пензионираното воено лице и на лицето на паричен надомест.

Образецот на воената легитимација е даден во Прилогот бр. 1, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Воената легитимација ја издава старешината на воената единица, односно на воената установа или на организационската единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана за чија положба со формација е предвиден чин на полковник или повисок чин, во која лицето на кое му се издава воената легитимација е на служба (во натамошниот текст: надлежниот старешина).

На активното воено лице што е произведено во чин по завршената воена школа воената легитимација му ја издава старешината на воената школа во која се наоѓало до произведувањето или военото лице овластено од него.

Надлежниот старешина може од својата воена единица, односно од воената установа да овласти воено лице што ќе ги издава, заменува и поништува воените легитимации.

Податоците за активната воена служба, за живеалиштето и адресата на станот до престанувањето на активната воена служба ги заверува надлежниот старешина или военото лице овластено од него, а по престанувањето на активната воена служба, податоците за промената на живеалиштето и адресата на станот на лицето што има воена легитимација ги заверува старешината на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници или военото лице овластено од него.

Член 4

На активното воено лице помладо од 50 година возраст воената легитимација му се издава со рок на важење од 15 години.

На активното воено лице што наполнило 50 години возраст и на пензионираното воено лице односно на лицето на паричен надомест — воената легитимација им се издава со трајно важење.

Член 5

Лицето на кое според одредбите од овој правилник му е издадена воена легитимација е должно секогаш да ја носи и да ја покаже на барање од лицето овластено за легитимирање.

Член 6

Забрането е воената легитимација да се дава на друго лице на користење или туѓа легитимација да користи како своја.

Забрането е воената легитимација да се носи во странство.

Член 7

Активното воено лице што ќе ја загуби воената легитимација или на друг начин ќе остане без неа, должно е тоа да ѝ го пријави на воената единица, односно на воената установа во која се наоѓа на служба и воената легитимација да ја огласи за неважечка во „Службен лист на СФРЈ“, во рок од 15 дена од денот на нејзиното исчезнување.

Пензионираното воено лице, односно лицето на паричен надомест, што ќе ја загуби воената легитимација или на друг начин ќе остане без неа, должно е тоа да му го пријави на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници и воената легитимација да ја огласи за неважечка во „Службен лист на СФРЈ“, во рок од 15 дена од денот на нејзиното исчезнување.

На лицето од став 1 на овој член надлежниот старешина му издава по службена должност нова воена легитимација, а на лицето од став 2 на овој член, само ако тоа го бара тоа, нова воена легитимација ќе му издаде старешината на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници или военото лице овластено од него.

Член 8

Воената легитимација се заменува во следните случаи:

1) ако имателот на легитимација го промени името или презимето;

2) ако имателот на легитимацијата го промени единствениот матичен број на граѓаните;

3) ако истече рокот на важењето за кој е издадена (член 4 став 1);

4) ако се исполнети сите рубрики за внесување на промените;

5) ако е оштетена или дотраена толку што да не може да служи за својата намена;

6) ако ликот на имателот на легитимација суштествено се измени така што да не ѝ одговара на фотографијата во легитимацијата.

На активното воено лице воената легитимација му ја заменува надлежниот старешина, а на пензионираното воено лице, односно на лицето на паричен надомест — старешината на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници или военото лице овластено од него, во рок од три месеци од денот кога ќе настани некоја од причините пропишани во став 1 од овој член.

Воената легитимација се заменува на барање.

Член 9

Промената на името или на презимето, како и на податоците за раѓањето, активното воено лице ѝ ги пријавува на командата на воената единица, односно на управата на воената установа во која се наоѓа на служба, а пензионираното воено лице, односно лицето на паричен надомест — на Заводот

за социјално осигурување на воените осигуреници, во рок од осум дена од денот на промената.

Воената легитимација поради промената на името или на презимето односно на податоците за раѓањето се заменува врз основа на правосилно решение за промената на името или на презимето што го издал надлежниот орган или врз основа на изводот од матичната книга на родените.

Член 10.

Лицето на кое ќе му престане активната воена служба, освен лицата од член 1 став 1 точка 2 од овој правилник, должно е на надлежниот старешина да му ја поднесе воената легитимација заради поништување. Воената легитимација се поништува и во случај на смрт на лицето на кое му е издадена.

Воената легитимација се поништува со повлекување на црвена дијагонална линија преку втората внатрешна страница, почнувајќи од долниот лев до горниот десен агол, над која, со црвено мастило се запишува зборот: „поништена“.

Воената легитимација ја поништува:

1) надлежниот старешина — во случај на престанување на службата или смрт на активно воено лице;

2) старешината на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници или военото лице овластено од него — во случај на смрт на пензионираното воено лице, односно на лицето на паричен надомест.

Поништената воена легитимација му се враќа на имателот на воената легитимација, односно на членовите на потесното семејство на умрениот имател на воената легитимација, ако тие го бараат тоа.

Поништената воена легитимација што не му е враќана на имателот, односно на членот на потесното семејство на умрениот имател на воената легитимација се чува во воената единица, односно во воената установа чиј старешина е надлежен за поништување на воената легитимација и се уништува на крајот на годината, според прописите со кои е уредено уништувањето на архивскиот материјал во Југословенската народна армија.

Член 11

Евиденцијата за примените и издадените обрасци на воената легитимација ја води Персоналната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, врз основа на регистарот на примените — издадените воени легитимации (во натамошниот текст: регистарот) и потврдата за приемот — издавањето на воената легитимација (во натамошниот текст: потврда).

Член 12

Регистарот е во форма на книга и содржи рубрики за запишување на: серијата, редниот број, единицата, односно установата на која ѝ се издаваат обрасците на воената легитимација, документите на примањето — издавањето, серискиот број, бројот на примените — издадените воени легитимации и забелешка.

Образецот на регистарот е даден во Прилогот бр. 2 што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 13.

Потврдата од член 11 на овој правилник содржи место за запишување на: серијата, серискиот број, името и презимето на лицето на кое му се издава воената легитимација, единствениот матичен број на граѓаните, денот, месецот и годината на приемот — издавањето на воената легитимација, потписот на лицето на кое му е издадена воената легитимација и потписот на овластеното службено лице. Потврдата содржи и место за отпечаток на печатот, а во забелешката што е отпечатена на втората страна од потврдата — и место за запишување на соодветните податоци за исчезнувањето на порано издадената

воена легитимација и за нејзиното огласување за неважечка.

Образецот на потврдата е даден во Прилогот бр. 3 што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 14

Воената легитимација се издава, односно заменува откако лицето на кое се однесува ќе ја потпише потврдата за нејзиниот прием.

Потврдите за издадените, односно заменетите воени легитимации без одлагање се доставуваат до Персоналната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и се вложуваат во примерокот на досието на персоналните податоци на лицата на кои им се издадени, односно заменети, што се води и чува во таа управа.

Член 15

Евиденцијата за примените и издадените воени легитимации од член 11 на овој правилник се чува трајно.

Член 16

За исчезнување на образец на непополнета воена легитимација старешината на воената единица, односно на воената установа во која исчезнал образецот на непополнетата воена легитимација, должен е веднаш да ја извести Персоналната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. Во извештајот за исчезнувањето на образецот на непополнетата воена легитимација, покрај околностите под кои образецот исчезнал, се наведуваат и ознаката на серијата и серискиот број на исчезнатиот образец.

Член 17

Обрасците на воената легитимација и на евиденцијата за воените легитимации (член 11) ги набабува Персоналната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и ги доставува врз основа на посебни барања до воените единици, односно до воените устнови чии старешини се надлежни за издавање, односно за замена на воената легитимација. Непополнетите обрасци на воените легитимации ѝ се враќаат на Персоналната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Образецот на непополнетата воена легитимација се чува на начинот на кој се чуваат доверливите документи во Југословенската народна армија.

Член 18

Активните воени лица на кои им е издадена воената легитимација според одредбите на Правилникот за воената легитимација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/69) ја задржуваат таа легитимација додека не ќе им се издаде нова воена легитимација, но најдолго една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

На пензионираното воено лице, односно на лицето на паричен надомест на кое му престанала активна воена служба по 11 февруари 1978 година, воена легитимација според одредбите од овој правилник ќе му издаде старешината на Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници или военото лице овластено од него, во рокот пропишан со одредбата на став 1 од овој член.

На лицето на кое воената легитимација му е издадена според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, порано издадената легитимација му се поништува според одредбите на член 10 ст. 2 до 5 од овој правилник.

Евиденциите за воените легитимации што се издадени според одредбите на Правилникот за воената легитимација се чуваат трајно.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за воената легитимација („Службен лист на СФРЈ“, бр.

11/69) и Упатството за издавањето и евиденцијата на воените легитимации („Службен воен лист“, бр. 9/69).

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05/125-1

18 јануари 1979 година

Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана,
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

Прилог бр. 1

Образец на воената легитимација
(формат 65 × 90 mm)


(прва страна на кориците)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

ВОЕНА
ЛЕГИТИМАЦИЈА

(внатрешна страна на корицата)



(потпис на лицето на кое му се издава легитимацијата)

Ознака на серијата и сериски број на издадената
воена легитимација

(прва внатрешна страна)

ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА АРМИЈА

ВОЕНА
ЛЕГИТИМАЦИЈА

(втора внатрешна страна)

единствен матичен број на граѓаните

(име)

(презиме)

(ден, месец и година)

(место)

(општина)

(република — автономна покраина)

Податоци за
раѓањето

Ознака на серијата и сериски број на издадената
воена легитимација

(трета внатрешна страна)

(датум на издавањето)

(единица — установа што ја издала легитимацијата)

Важи до

М. П.

(потпис на овластеното службено лице)

Крвна група

Rh фактор

М. П.

(потпис на лекарот)

Ознака на серијата и сериски број на издадената
воена легитимација

(четврта внатрешна страна)

ПОДАТОЦИ ЗА АКТИВНАТА ВОЕНА СЛУЖБА,
ЖИВЕАЛИШТЕТО И АДРЕСАТА НА СТАНОТ

Чин — класа

На служба во

(воена пошта)

(гарнизон — место)

(место и општина)

(улица)

(број)

М. П.

(потпис на овластеното службено лице)

Живеалиште и
адреса на станот

Чин — класа

На служба во

(воена пошта)

(гарнизон — место)

(улица)

(број)

М. П.

(потпис на овластеното службено лице)

Живеалиште и
адреса на станот

Ознака на серијата и сериски број на издадената
воена легитимација

(петта до единаесетта внатрешна страна)

(дванаесетта внатрешна страна)

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА
АКТИВНАТА ВОЕНА СЛУЖБА

Престанала активната воена служба

(ден, месец и година)

М. П.

(потпис на овластеното службено лице)

Врз основа на Законот за службата во вооружените сили, оваа легитимација служи за докажување на идентитетот на активното воено лице, на пензионираното воено лице и на лицето на паричен надомест.

Ознака на серијата и сериски број на издадената
воена легитимација

Страна _____

[illegible]

ПОТВРДА

Воена легитимација (серија и сериски број) _____ му е издадена на _____

(чин — класа)

(единствен матичен број на граѓаните)

Датум на приемот — издавањето — 19 — година.

Ja примил,

(потпис на лицето на кое му е издадена легитимацијата)

М.П. _____
(потпис на овластеното службено лице)

ЗАБЕЛЕШКА:

Воена легитимација (серија и сериски број) _____ порано издадена на име _____
е загубена, исчезната, уништена _____ на _____ 19_____
година и е огласена за неважечка во „Службен лист на СФРЈ“, бр. _____.

М. П. _____
(потпис на овластеното
службено лице)

98.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за прибавување и користење на странски средства за зголемување на вработеноста и вработувањето на повратници од работа од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78) сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА КНИГОВОДСТВОТО ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 1

Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и изразито емиграционите подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Фондот) води книговодство на начинот определен со Уредбата за контниот план и билансите за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/77 и 26/78).

Член 2

Фондот ги искажува средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите и расходите и распределбата на приходите на одделни конта утврдени во Контниот план за банките, а според содржината на тие конта пропишана со Правилникот за содржината на одделните конта во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77 и 43/78), ако со овој правилник не е определено поинаку.

Член 3

На контата од групата 97 — Други долгорочни обврски, се искажуваат обврските за присобраните средства без обврска за враќање што и се даваат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по основ на соработка во областа на вработувањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1036/1

25 јануари 1979 година
БелградСојузен секретар
за финансии,

инж. Петар Костиќ, с. р.

99.

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОПИСОТ (ИНВЕНТАРИСУВАЊЕТО) НА СРЕДСТВАТА И ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 1

Во Правилникот за пописот (инвентарисувањето) на средствата и изворите на средствата

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/77), во член 33 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, елаборатот за извршениот попис, заедно со одлуките, решенијата и заклучоците донесени по елаборатот за извршениот попис, за претпријатијата, банките, односно другите финансиски организации, осигурителните и реосигурителните организации, работните и деловните единици во странство што ги основале организациите на здружен труд, односно другите корисници на општествени средства или во кои тие учествуваат со свои средства и за кои се води посебно книговодство според одредбите на Законот за книговодството и прописите донесени врз основа на него, се доставува до раководителот на книговодството најдоцна до 28 февруари тековната година за претходната година.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1272/1

30 јануари 1979 година
БелградСојузен секретар
за финансии,

инж. Петар Костиќ, с. р.

100.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за компензација на производителите на вештачки гудриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/77), со претходно прибавено мислење од сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за земјоделство издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ВЕШТАЧКИ ГУДРИЊА ВО 1979 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд што произведуваат или увезуваат вештачки гудриња (во натамошниот текст: корисници на компензацијата) ја остваруваат компензацијата според Одлуката за износот и условите на давањето на компензација за вештачки гудриња во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79) — (во натамошниот текст: Одлуката) врз основа на барањето за компензација поднесено до надлежната служба на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Кон барањето за компензација за вештачки гудриња од домашно производство корисникот на компензацијата приложува:

1) фактура, односно копија од фактурата за продавањето на вештачко гудриње во која, покрај другото, мора да биде наведена продажната цена на вештачкото гудриње за еден килограм активна хранлива материја и за вкупното количество, посебно за секој вид вештачко гудриње и наведено дека цената е формирана според прописите за цените и за формирање на цените во прометот на вештачко гудриње, намалена за износот на компензацијата и дека вештачкото гудриње им е продадено на купувачите;

2) доказ за испораката на вештачко гудриње (товарен лист, испратница, исправа за преземањето и сл.);

3) препис од декларацијата за квалитетот, според прописите за југословенските стандарди, за испорачано вештачко гудриње;

4) пресметка од која се гледа износот на компензацијата за еден килограм активна хранлива мате-

рија, како и за вкупното количество, посебно за секој вид активна хранлива материја.

3. Кон барањето за компензација за вештачко гудре од увозот, корисникот на компензацијата приложува:

- 1) документација од точка 2 на оваа наредба;
- 2) документација од која се гледа набавната цена на вештачкото гудре од увозот — франко југословенска граница и трошоците во Социјалистичка Федеративна Република Југославија до истоварната станица на купувачот, освен трошоците за возарина. Во трошоците во Југославија се признаваат: провизија на банката, редовна камата на кредитите, трошоци на организациите на здружен труд на луѓите и пристаништата, царини и други прописани давачки, трошоци за пакување, процент за покривие на трошоците на прометот и осигурување. Овие трошоци се признаваат до износот како за исти или слични вештачки гудриња од домашно производство.

4. Ако надлежната служба на општественото книговодство утврди дека барањата за компензација за вештачки гудриња од точ. 2 и 3 на оваа наредба се точно пресметани и приложената документација исправна, го одобрува износот на компензацијата во корист на жиро-сметката на корисникот на компензацијата, на товар на жиро-сметка бр. 60811-789-2650 — здружени средства на републиките и автономните покраини за компензации на вештачко гудре.

5. Ако кон барањето за компензација се приложуваат преписи на оригинални исправи (фактура и др.), тие преписи мораат да бидат потпишани од овластените лица, со втиснат печат од корисникот на компензацијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Надлежната служба на општественото книговодство е должна, врз секоја оригинална исправа од став 1 на оваа точка, која се поднесува на увид, да назначи дека компензацијата е исплатена.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 779/1

29 јануари 1979 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство
инж. Милован Зидар, с. р.

101.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА УСТАНОВИТЕ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ТОКСИКОЛОШКА ОЦЕНА НА ОТРОВИТЕ

1. Во Решението за определување на организациите на здружен труд и на установите што ги исполнуваат условите за вршење токсиколошка оценка на отрови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/78) во точка 1 по одредбата под 11 се додава нова одредба под 12 која гласи:

„12) Завод за фармација ин преизкушање здравил, Љубљана.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-1043

26 јануари 1979 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

102.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ IMIDIN, КАПКИ ЗА НОС, 0,1%, СЕРИЈА БРОЈ 160278 ОД ОКТОМВРИ 1978 ГОДИНА, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКА ФАРМАЦЕУТСКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ФАРМАКОС“ — ПРИЗРЕН

1. Се повлекува од промет лекот IMIDIN, капки за нос 0,1%, серија број 160278 од октомври 1978 година, производ на Фабрика фармацевтских и хемијских производа „Фармакос“ — Призрен, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-321

22 јануари 1979 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

103.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ВАМЕТАН, КАПКИ 20 ml, СЕРИЈА БРОЈ 016-0173, ПРОИЗВОД НА „ПОДРАВКА-БЕЛУПО“ ОД КОПРИВНИЦА

1. Се повлекува од промет лекот ВАМЕТАН, капки 20 ml, серија број 016-0173, производ на „Подравка-Белупо“ од Копривница, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-318

22 јануари 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

104.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ВИТАМИН С, ТАБЛЕТИ $\Delta 20 \times 0,5$, СЕРИЈА БРОЈ 1007/75, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКА ФАРМАЦЕУТСКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ФАРМАКОС“ — ПРИЗРЕН

1. Се повлекува од промет лекот ВИТАМИН С, таблети $\Delta 20 \times 0,5$, серија број 1007/75, производ на Фабрика фармацевтских и хемијских производа „Фармакос“ — Призрен, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-320

22 јануари 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

105.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ PILOKARPIN, КАПКИ ЗА ОЧИ 0,5%, СЕРИЈА БРОЈ 730106, ПРОИЗВОД НА ФАРМАЦЕУТСКА, ХЕМИЈСКА, ПРЕХРАНБЕНА И КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА „ПЛИВА“ — ЗАГРЕБ

1. Се повлекува од промет лекот PILOKARPIN, капки за очи 0,5%, серија број 730106, производ на Фармацеутска, хемијска, прехранбена и козметичка

индустрија „Плива“ — Загреб, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-319

22 јануари 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и соци-
јална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

106.

Врз основа на чл. 55, 56, 59 и 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ВОЛНА

1. На задолжително атестирање подлежи волната во руно и во растресита состојба, непрана, бањана; испрана-чиста, со туѓи растителни примеси или без нив, без оглед на начинот на добивање, видот, квалитетот, потеклото и земјата на производителот (во натамошниот текст: волна).

2. На испитување подлежат следните карактеристики на квалитетот на волната:

- 1) вид, тип и класа;
- 2) финост на влакната;
- 3) должина на влакната;
- 4) цврстина на влакната;
- 5) кривулкавост на влакната;
- 6) боја и сјај;
- 7) содржина на растителни примеси;
- 8) содржина на масни материи (за испрани волни);
- 9) содржина на влагата (за испрани волни);
- 10) принос (рандман — за неиспрани и бањани волни);
- 11) трговска маса.

Пред испитувањето на пропишаните карактеристики на квалитетот на волната мора да се утврди бруто масата на секоја бала волна, дарата и нето масата на влакната од секоја партија.

3. Карактеристиките на квалитетот на волната кои подлежат на испитување се утврдени со југословенските стандарди, и тоа:

1) со југословенскиот стандард JUS F.A0.012 — Текстилни влакна. Називи и дефиниции;

2) со југословенскиот стандард JUS F.A0.013 — Текстилни влакна и префи. Називи и дефиниции на карактеристиките;

3) со југословенскиот стандард JUS F.B1.011 — Волна. Дефиниции, распоредување и услови на испораката;

4) со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 — Домашна волна. Општи услови;

5) со југословенскиот стандард JUS F.B1.013 — Туѓа волна. Општи услови;

6) со југословенскиот стандард JUS F.B1.014 — Волни со кожа. Општи услови.

4. Испитувањето на карактеристиките на квалитетот на волната определени во точка 2 на оваа наредба се врши на начинот определен со југословенските стандарди, и тоа:

1) со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 — Домашна волна. Општи услови;

2) со југословенскиот стандард JUS F.B1.013 — Туѓа волна. Општи услови;

3) со југословенскиот стандард JUS F.B1.014 — Волни со кожа. Општи услови;

4) со југословенскиот стандард JUS F.S3.011 — Определување на волненото влакно (принос-рандман) во испораката на сурова или природна испрана волна;

5) со југословенскиот стандард JUS F.S3.072 — Определување на содржината на растителни честичи и други материи во испрана волна, нерастворливи во натриум хидроксид;

6) со југословенскиот стандард JUS F.S1.021 — Определување на содржината на туѓи примеси врз влакнестите материи, растворливи во органски растворувачи;

7) со југословенскиот стандард JUS F.S2.011 — Определување на содржината на влагата во волната;

8) со југословенскиот стандард JUS F.S3.101 — Суровински состав на текстилните производи;

9) со југословенскиот стандард JUS F.B2.010 — Волнена чешлана лента (чешланец). Општи услови, и тоа во случај на битни отстапувања при органо-лептичкото испитување на должината на влакната.

5. Финоста, како карактеристика на квалитетот на волната се определува на следниот начин:

1) Подготовка на мострата: мострата се добива од испрани подмостри, употребени за определување на приносот (рандман). Од секоја од најмалку три испрани мостри се зема приближно еднакво количество на волна така што лабораториската мостра да содржи 80 до 120 g. Мострата може да содржи до 1,5% маст, а во противно мора повторно да се пере.

Лабораториската мостра во раширена форма се пропушта низ апарат од типот Schirley (модел за волна), а нечистотиите со остатокот на волнени влакна се враќаат онолку пати додека не ќе биде очигледно дека не постои поголемо присуство на волнени влакна. Вообичаениот број минувања на остатокот за почисти волни (до 3% растителни примеси) е до 3, а за мошне нечисти волни — до 6. Важа добиената мостра на волна се пропушта повторно низ апаратот за да се добие рамномерно измешана мостра. Целата оваа постапка е потребно да се изведува во просторија чија температура е $20^{\circ}\text{C} \pm 2$ и релативната влажност 60 до 70%, а ако не е тоа случајот, мострата е потребно да се доведе на погоден начин до содржина на влага 25 до 33%.

Апаратот за определување на финоста на влакната е опишан во точка 4.1, на југословенскиот стандард JUS F.S2.252 — Определување на средниот дијаметар на влакната на волнена чешлана лента (чешланец), при задолжителен додаток на филтер, кој е поставен помеѓу комората со мостра и ротаметарот (југословенски стандард JUS F.S2.252, слика 1). Филтерот претставува сито изработено од неоксидирачка метална жица со дијаметар од 0,11 mm, со отвор во квадратен облик чија страна

е 0,16 mm. Ситото е сместено во метален цилиндар, во кукишето исто така со цилиндричен облик. На кукишето се наоѓаат отвори за одвод и довод на воздух и капак кој овозможува вадење на ситото заради чистење. Кога е апаратот во работа, овој капак мора да биде затворен. Филтерот мора да се чисти по секое испитување;

2) постапка за испитување: подготвената мостра треба да се подели на три приближно еднакви дела, од секој да се одмери $2,500 \pm 0,004$ g, да се пропушти низ апаратот и да се мери според точка 5.3. на југословенскиот стандард JUS F.S2.252.

Резултатот се пресметува според точка 6 на југословенскиот стандард JUS F.S2.252.

3) баждарење на апаратот: апаратот се баждари со 8 референтни чешлани ленти во сува состојба, чија финост е во интервалот на финоста на волната што е во општа употреба.

Референтната лента ќе се исече на делови долги приближно 20 mm и наполно ќе се депаралелизира на апаратот од типот Schirley (модел за волна). Депаралелизираните влакна потоа ќе се доведат во стандардна состојба и ќе се испитаат според постапката за испитување наведена во одредбата под 2 на оваа точка.

6. Земањето на мострите за испитување на пропишаните карактеристики на квалитетот на волната се врши на начинот определен со точка 6.1. на југословенскиот стандард JUS F.S3.011 — Определување на волненото влакно (принос — рандман) во испораката на сурова или делумно испрана волна.

7. За производите за кои со испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата овластена за атестирање издава атест кон кој се приложува еден примерок од извештајот за испитување со резултатите од испитувањето на волната.

8. Атестот се издава на образецот што го издава Сојузниот завод за стандардизација.

9. Извештајот за испитување на волна содржи податоци за:

1) испораката (назив на производот, вид, тип, и класа, испорачувач, односно увозник, земја на потеклото, број на заклучокот, место и датум на пристигнатите стоки, број на балите, транспортно средство, бруто, дара и нето маса);

2) прописите, според кои се вршени испитувањата, односно постапката за испитување;

3) резултатите од испитувањето;

4) бројот на издадениот атест;

5) местото и датумот на издавањето на извештајот за испитувањето.

Заглавјето на извештајот за испитување содржи фирма, односно назив и седиште на организацијата овластена за атестирање, како и број на решението за овластувањето и датумот на издавањето на решението.

Извештајот за испитување мора да биде заверен со потпис од овластениот работник на организацијата овластена за атестирање и со нејзиниот печат.

Кон извештајот за испитување се приложува изјава за тежините (поединечното вагање на балите на волна).

10. Производите за кои е издаден атест испорачувачот, односно увозникот ги означува со атестен знак.

Означувањето со атестен знак се врши на балите на волна со жиг, при што големината Б од точка 5 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79) изнесува

125 mm. Во атестниот знак се внесува утврдената ознака на типот или класата на волната.

11. За атестирање волна може да се овласти организација на здружен труд, која во поглед на опременоста и стручните квалификации на кадрите ги исполнува следните услови:

- а) располага со долунаведената опрема, и тоа со:
 - 1) дупчалка за земање мостри;
 - 2) уред за мерење;
 - 3) центрифуга;
 - 4) кондиционир-апарат;
 - 5) апаратот од типот Schirley, (модел за волна);
 - 6) уред за мерење на дијаметарот на влакната со проток на воздух (AIR-FLOW), со филтер за мерење на дијаметарот на влакната на волна во растресита состојба;
 - 7) уред за определување на должината на влакната со автоматска подготовка (al-metar);
 - 8) лабораториска сушилица со вентилација (105°C);
 - 9) техничка вага со можност на мерење до 5 kg, со точност 0,1 g;
 - 10) вага со точност на мерењето 0,001 g;
 - 11) печка за жарење (до 800°C);
 - 12) водена бања со мешач и регулација на температурата;
 - 13) екстракционен апарат според Soxhlet;
 - 14) друг потребен лабораториски прибор;
- б) располага со уред за создавање стандардна атмосфера според југословенскиот стандард JUS F.S0.100 — Стандардна атмосфера за кондиционирање и определување на физичките и механичките особини на текстилот, во просториите во кои се врши испитување;

в) на работите за атестирање може да распореди работници, кои ги имаат следните стручни квалификации и тоа:

- 1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето на производите — соодветна висока или виша стручна подготовка, со најмалку три години работно искуство во струката;
- 2) ако е во прашање класер за органолептичка контрола — соодветна средна подготовка и најмалку пет години работно искуство на работи на класирање на волна, или соодветна средна подготовка со најмалку две години работно искуство на работи на лабораториско испитување на волна;
- 3) ако е во прашање контролор на мерење, дарирање, земање мостри и етикетање — соодветна средна подготовка со најмалку една година работно искуство на тие работи.

12. Организацијата на здружен труд овластена за атестирање е должна да изврши атестирање во рок од најмногу 30 дена од денот кога е овозможено земање мостри на производите.

13. Врз волната не се применуваат одредбите од Наредбата за текстилните производи од увоз што во прометот мораат да бидат снабдени со уверение за квалитетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/78).

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-21-21019/1
29 декември 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

107.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАСНИ ПРОТОЧНИ ГРЕЈАЧИ ЗА ВОДА — БОЈЛЕРИ, ГАСНИ ЕТАЖНИ И КОМБИ ПЕЧКИ, ДОДАТЕН ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 21 јули 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за гасни проточни грејачи за вода — бојлери, гасни етажни и комби печки, додатен прибор и резервни делови, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени цени, за гасни проточни грејачи за вода — бојлери во просек до 8%, за гасни етажни и комби печки — во просек до 11%, и за додатен прибор и резервни делови — до 10% како и да изврши усогласување заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

Цените од Ценовникот важат како цени во продажбата на мало, без данок на промет. Во тие цени е вклучен процентот за покрите на трошоците во прометот на големо до 6% и за покрите на трошоците во прометот на мало до 10%. Во тие цени се вклучени и другите услови на продажбата што се предвидени во Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3918 од 26 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Електро стројно подјетје“ — „ТИКИ“ Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

108.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИМЕНИ КАДИ ЗА БАЊИ, ЛИМЕНИ И ПЛАСТИЧНИ WC ВОДОКОТЛИЊА, МИЈАЛНИЦИ, КАБИНЕТИ ЗА МИЕЊЕ САДОВИ И ПЕРАЛНИЦИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 4 мај 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за лимени кади за бањи, лимени и пластични WC водокотлиња, мијалници, кабинети за миене садови и пералници, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени до 9%, како и да извршат усогласување заради премии-

нување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

Цените од Ценовникот важат како цени во продажбата на мало, без данок на промет. Во тие цени е вклучен процентот за покрите на трошоците во прометот на големо до 7% и за покрите на трошоците во прометот на мало до 10%. Во тие цени се вклучени и другите услови на продажбата што се предвидени во Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2471 од 26 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Метал емајл“ — Босански Брод, „ЕМО“ — Целје, „Горење — Метал пласт“ — Руше и „Метинг“ — Госпик.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

109.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ТУЛИ И МАЛТЕР ВРЗ БАЗА НА ИНФУЗОРИСКА ЗЕМЈА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 27 ноември 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за термоизолациони тули и малтер врз база на инфузоришка земја, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) термоизолациони тули | |
| P2 — N2 | 4,16 дин/парче |
| 2) термоизолациони тули | |
| P3 — N2 | 4,36 дин/парче |
| 3) термоизолациони тули | |
| P4 — N2 | 4,65 дин/парче |
| 4) термоизолационен малтер | 2,75 дин/kg. |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6318 од 2 февруари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Партизан“ — Прилеп.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Шамот“ — Арангеловац, „Цер“ — Чачак, „Керакомерц“ — Загреб, „Силика“ — Гостивар и „Минел“ — Белград.

110.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕМЕНТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 25 септември 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за цемент, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) PC-250	609,50
2) PC-350	682,00
3) PC-450	783,80
4) PC-550	977,00
5) пуцолански (P 700)	667,45
6) алуминатен (L 700)	1.952,45
7) бел PC-250	1.422,00
8) бел PC-350	1.670,90
9) бел PC-450	1.927,00
10) металуршки цемент MZ-250	609,50
11) металуршки цемент MZ-350	682,00
12) салодур	904,55

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на цемент пакуван во вреќи од 50 kg натоварен во возило на складот на производителот. Ако цементот се испорачува во ринфуза цените се намалуваат за 45 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4871 од 2 февруари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Салонит Анхово“ — Анхово, Цементарна „Трбовље“ — Трбовље, „Далмацијацемент“ — Сплит, „Хидроелектра“ ООУР „Слобода“ — Подсусед, Истарске творнице цемента и хидратизираног напна — Пула, Творница цемента — Умаг, Беочинска фабрика цемента — Беочин, Фабрика цемента „Нови Поповац“ — Поповац, Фабрика цемента „Шар“ — Генерал Јанковиќ, Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје, Цементара „Азот“ — Горажде, Фабрика цемента — Лукавац, Фабрика цемента — Косјерик, Фабрика цемента — Какањ и Фабрика цемента — Плевља.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 37 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

111.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 2 февруари 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за аскорбинска киселина, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 659 од 24 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Плива“ — Загреб

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Кемо“ — Љубљана, „Песла“ — Загреб, „Фармација“ — Загреб, „Ветпром“ — Белград и „Талис“ — Марибор.

112.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДИМЕТИЛСИЛИКОНСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 25 јуни 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за диметилсиликонски производи, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- 1) силиконски емулзии — до 9%
- 2) други силиконски производи — до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4265 од 24 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Прва Искра“ — Бари

Претставници на купувачите — потрошувачи: 11 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за контниот план и за билансите на организациите на здружениот труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 7 треба да гласи: „Оваа уредба се применува врз водењето на книговодството од 1 јануари 1979 година“.

Од Сојузниот извршен совет, 2 февруари 1979 година, Белград.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ И УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ И НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ВОНСТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ

I. Адвокатската работна заедница II во Скопје, со предлогот за поведување постапка пред Уставниот суд на Југославија во смисла на член 387 став 2 точка 8 на Уставот на СФРЈ, бараше да се оцени уставноста на Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), односно уставноста и законитоста на Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76) и Одлуката за утврдување на стопанските и вонstopанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77), наведувајќи дека со овие прописи адвокатската дејност е утврдена како стопанска дејност, што не е во согласност со Уставот на СФРЈ и со Законот за адвокатурата („Службен весник на СРМ“, бр. 61/72 и 13/78), со кои е утврдена положбата на адвокатурата како општествена служба. Предлагачот смета дека со ваквото распоредување адвокатурата се доведува во материјална положба и услови на трудот, кои се потешки од оние што би ги имала да е утврдена како вонstopанска дејност.

II. Со Законот за единствената класификација на дејностите и со Одлуката за единствената класификација на дејностите, не се утврдува поделбата на дејностите на стопански и вонstopански. Со нив се уредуваат собирањето, евидентирањето, обработката и искажувањето на податоците кои се од значење за насочувањето на општествениот и стопанскиот развој и други податоци за состојбата и движењата во одделни области на општествениот живот. Со единствената класификација на дејностите, која е составен дел на Одлуката за единствената класификација на дејностите, адвокатските услуги се распоредени во областа 11 — Финансиски, технички и деловни услуги, и тоа во гранката 1109 и групата 11090 — Деловни услуги, а во рамките на подгрупата 110904 — Адвокатски и други услуги.

Со Одлуката за утврдување на стопанските и вонstopанските дејности е извршено распоредување на дејностите на стопански и вонstopански така што сите области од 01 до 11 се распоредени во стопански дејности, каде се вклучени и адвокатските услуги во областа 11.

III. Судот утврди дека Законот за единствената класификација на дејностите и Одлуката за единствената класификација на дејностите не го регулираат распоредувањето на дејностите на стопански и вонстопански, па поради тоа застапа на становиштето дека предлогот за оценување на нивната уставност не е основан.

Според член 375 од Уставот на СФРЈ, сојузните прописи не можат да се оценуваат во однос на републичките, односно покраинските закони во кои спаѓаат и законите за адвокатурата.

Оценувајќи ја согласноста на Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности со Уставот на СФРЈ, судот застапа на становиштето дека таа, во делот со кој адвокатските услуги се распоредуваат во стопански дејности во рамките на областа 11, гранката 1109, групата 11090 и подгрупата 110904, не е во согласност со одредбите на член 180 став 3 и член 281 став 1 точка 14 на Уставот на СФРЈ.

Според одредбата од член 180 став 3 на Уставот на СФРЈ, адвокатурата е самостојна општествена служба за давање правна помош на граѓани и правни лица во постапките во кои остваруваат заштита на своите права.

Околноста што во адвокатската дејност доходот се стекнува со наплатување на определен надомест за адвокатските услуги не е причина за распоредување на оваа дејност во стопански, ниту поради тоа адвокатските услуги се стоки како што се тврди во одговорот на Сојузниот извршен совет.

Распоредувањето на определена дејност во стопански дејности, со оглед на одредбите на чл. 48, 49 и 50 на Уставот на СФРЈ и член 2 на Законот за единствената класификација на дејностите според становиштето на Судот може да има влијание врз правната и општествено-економската подложба на организациите на здружен труд кои ја вршат таа дејност, врз условите и начинот на нивното основање и престанување, врз утврдувањето на определени дејности како дејности од посебен општествен интерес и уредување на начинот на остварувањето на тој интерес, врз обврската за здружување во стопански комори и други општи здруженија, како и врз применувањето на економски мерки и мерки на социјалната политика. Поради тоа, со утврдувањето на адвокатската дејност како стопанска дејност, иако таа не е тоа, можат да бидат повредени уставните и законските права на адвокатските работни заедници и адвокатите, т.е. правата што би ги имале тие да не е така распоредена дејноста што ја вршат.

Со оглед на тоа дека основот за донесување сојузни прописи за класификацијата на дејностите се наоѓа во член 281 став 1 точка 14 на Уставот на СФРЈ, според кои федерацијата преку сојузните органи го уредува собирањето, евидентирањето и обработката на статистичките и други податоци за состојбата во одделни области на општествениот живот, не можат со соодветни прописи да се даваат или одземаат права, ниту да се утврдуваат должностите и одговорностите мимо оние што се однесуваат врз дејствијата од оваа уставна одредба.

IV. Со оглед на изложеното, а врз основа на член 375 став 1 точ. 1 и 3 на Уставот на СФРЈ и член 13 став 1 точка 4 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија на седницата одржана на 16 јануари 1979 година, донесе

О д л у к а

1. Се укинува одредбата на точка 1 став 1 под 11 од Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности, во делот со кој адвокатските услуги, во рамките на областа 11 гранката 1109, групата 11090 и подгрупата 110904 се распоредуваат во стопански дејности.

2. Се одбива предлогот да се утврди дека Законот за единствената класификација на дејностите и Одлуката за единствената класификација на дејностите се во несогласност со Уставот на СФРЈ.

3. Се отфрлува предлогот за оценување на согласноста на Одлуката за единствената класификација на дејностите и Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности со Законот за адвокатурата.

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судиите Милорад Достаниќ, Радивоје Главич, д-р Арпад Хорват, Димо Кантарциски, Владимир Кривиц, Чедомил Миликевиќ, Туро Меденица, д-р Стане Павлич, Боривоје Ромиќ, Воислав Ракиќ, Таип Таипи и Миушко Шибалиќ.

У. бр. 41/78

16 јануари 1979 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

У К А З И

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЦИБУТИ

I

Се назначува

Исмет Реџиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Судан, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Цибут, со седиште во Картум.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овај указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 2

19 јануари 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кувајт

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Adel N. Jarrah, извонреден и ополномоштен амбасадор на Кувајт во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 71
21 јуни 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— по повод на триесет и петгодишнината од формирањето, а за истакнати успеси во борбата против непријателот и значаен придонес кон ширењето и јакнењето на нашата Народноослободителна борба

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

2. Истарска бригада.

Бр. 89
24 август 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
93. Одлука за определување максимални цени за масло за јадење — — — — —	177
94. Одлука за условите и начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1979 година за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај — — — — —	178
95. Одлука за дополнително на Одлуката за укинување на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за следење на стопанските движења — — — — —	179
96. Одлука за измена на Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година — — — — —	179
97. Правилник за веоноста легитимација — — — — —	179
98. Правилник за начинот на водење на книговодството за работењето на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и изразито емиграционите подрачја на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и составување на завршната сметка за извршување на употребствата и изворите на средствата — — — — —	184
99. Правилник за дополнително на Правилникот за пописот (инвентарисувањето) на средствата и изворите на средствата — — — — —	184
100. Наредба за начинот на остварување на компензацијата за вештачки губриња во 1979 година — — — — —	184
101. Решение за дополнително на Решението за определување на организациите на здружен труд и на установите што ги исполнуваат условите за вршење токсиколошка оценка на отрови — — — — —	185
102. Решение за повлекување од промет на лекот IMIDIN, капки за нос 0.1%, серија број 160278 од октомври 1978 година, производ на Фабрика фармацевтских и хемијских производа „ФАРМАКОС“ — Призрен — — — — —	185
103. Решение за повлекување од промет на лекот BAME TAN капки à 20 ml серија број 016-0173, производ на „ПОДРАВКА-БЕЛУПО“ од Копривница — — — — —	185
104. Решение за повлекување од промет на лекот ВИТАМИН С, таблети à 20 × 0.5, серија број 1007/75, производ на Фабрика фармацевтских и хемијских производа „ФАРМАКОС“ — Призрен — — — — —	186
105. Решение за повлекување од промет на лекот PILOKARPIN, капки за очи 0.5%, серија број 730106, производ на Фармацевтска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија „Плива“ — Загреб — — — — —	186
106. Наредба за задолжително атестирање на волна — — — — —	186
107. Спогодба за промена на затечените цени за гасни проточни грејачи за вода — бојлери, гасни етажни и комби печки, додатен прибор и резервни делови — — — — —	188
108. Спогодба за промена на затечените цени за лимени кади за бањи, лимени и пластични WC водокотлиња, мијалници, кабинети за миење садови и пералници — — — — —	188
109. Спогодба за промена на затечените цени за термоизолациони тули и малтер врз база на инфузоријска земја — — — — —	189
110. Спогодба за промена на затечените цени за цемент — — — — —	189
111. Спогодба за промена на затечените цени за аскорбинска киселина — — — — —	190
112. Спогодба за промена на затечените цени за диметилсиликонски производи — — — — —	190
Исправка на Уредбата за измени и дополнења на Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд — — — — —	190
Одлука за оценка на уставноста на Законот за единствената класификација на дејностите и уставноста и законитоста на Одлуката за единствената класификација на дејностите и на Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности — — — — —	190
Укази — — — — —	191
Одликувања — — — — —	191